



АГРО СОЛАР ЛТД

Нас. Стар Караорман бб.

2000, Штип, Македонија

Email: andonovskifilip997@gmail.com

Тел. 070 778 123

Жиро с-ка: 270073595940185 | Банка: Халк | Банка ЕДБ: 4029019522639

Понуда бр. 000/22

Датум: 2022 год.

ЗА:

За сушара AS100KG

Предмет на оваа понуда е соларна сушара за сушење на овошје и зеленчук, со помош на сончева енергија и дополнување со помош на електрична енергија.

Вкупна активна површина за сушење	6.4 m ²
Капацитет (на база на модра слива при едно полнење)	100 kg
Број на тацни	16+1
Димензија на тацни	0.8m x 0.5m
Максимална работна температура	70 °C
Инсталирана моќност на грејачи	3 kW
Моќност на вентилаторите	240 W
Габаритни димензии на сушарата	2.1m x 1.2m x 1.7m
Надворешна обвивка	Поликарбонат (10мм)
Материјал од кој е изработена оплатата на комората:	Алуминиум
Материја од кој се изработени тацните:	Перфорирана иноксна мрежа

Технички карактеристики:

1. Вкупна моќност на уредот – 4kW, приклучок 220V – монофазен.
2. Работен флуид: воздух; Начин на циркулација: Принуден; Проток на воздух: 1036m³/h
3. Вкупна исталирана моќност на главен и страничен сончев апсорбер: 4.1kW
4. Се врши регулација на 4 параметри (температура, влага, проток на воздух и време на сушење) со помош на контролер за сушари

Цена на претходно опишаната сушара изнесува: **249.982,⁰⁰ ден.**

Цени на дополнителна опрема:

- Мерач на потрошена електрична енергија, кој може да се поврзе на мобилен уред и преку кој може да се вклучува и исклучува сушарата преку мобилна апликација: **17.000,⁰⁰ ден.**
- Следење на процесот на сушење со помош на “data - logger“ кој вредностите од сушењето ги прикачува на cloud од каде можеме моментално да ги следиме или да ги превземеме во вид на временски дијаграм или табела: **19.000,⁰⁰ ден.**

***Напомена: цената е со вклучен ДДВ од 5%.**

УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ:


Трошоците за транспорт ги сноси крајниот купец. Испораката е ф-ко АГРО СОЛАР ЛТД ДООЕЛ, нас. Стар Караорман бб, 2000 Штип, Македонија.

Селокупниот износ од цената мора да биде уплатен во два дела, при што првата уплата е авансна уплата во висина од 60% од вкупната цена, а остатокот еден ден пред превземање на сушарата.

Рок на изработка е 40 работни денови од денот на авансната уплата.

Гаранција за исправно функционирање на сушарата, под услови наведени во упатството за користење, изнесува 1 (една) година.

Важноста на оваа понуда е 5 дена од датумот на издавање.



Управител
Филип Андоновски

